

О П Ш Т И И Н Ф О Р М А Ц И И ,
У С Л О В И З А У Ч Е С Т В О Н А К О Н К У Р С
К Р И Т Е Р И У М И И М Е Р И Л А З А Ф И Н А Н С И Р А Њ Е
З А Д О Л Ж И Т Е Л Н И Д О К У М Е Н Т И И

**П Р И Ј А В А З А Ф И Н А Н С И Р А Њ Е Н А Д О М А Ш Н И Ф И Л М О В И З А Н И В Н А Д О Р Е А Л И З А Ц И Ј А , З А
М Е Ѓ У Н А Р О Д Н А П Р О М О Ц И Ј А П Р Е К У У Ч Е С Т В О Н А Ф Е С Т И В А Л И И М А Н И Ф Е С Т А Ц И И , П Р О М О Ц И Ј А
И Д И С Т Р И Б У Ц И Ј А В О Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А**

I. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

Домашен филм е филм:

- Чиј режисер и филмски продуцент се од Република Македонија и во кој учествуваат мнозинство автори, актери и други уметници и филмски работници од Република Македонија или
- Филм кој во 80% е финансиран со средства од Република Македонија или филм произведен од еден или повеќе филмски продуценти од Република Македонија со најмалку еден автор од Република Македонија и со претежен дел на филмски работници од Република Македонија или
- Филм произведен во соработка со странски филмски продуценти согласно со Европската конвенција за копродукција во кинематографијата

II. УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВО

- Конкурсот е наменет за филмови кои во моментот на аплицирање се во фаза на пост продукција или се во целост завршени со реализацијата и не се претходно, по било кој основ, поддржани од страна на Агенцијата за филм;
- За меѓународна промоција може да конкурира филмски продуцент, на филм кој во момент на поднесување на барањето, не е поминато повеќе од една година од денот на неговото премиерно прикажување;
- Право на учество на конкурс имаат продуценти кои:
 - се регистрирани во Централниот регистар на Република Македонија за вршење на дејност производство на филмови како претежна дејност;
 - ја имаат доставено и пополнета во целост Пријавата.

III. КРИТЕРИУМИ И МЕРИЛА

- Евалуацијата на доставените Пријави ќе се врши врз основа на критериумите за финансирање на проекти од национален интерес во филмската дејност утврдени во член 27 од Законот за филмската дејност;
- Целосната документација во прилог на Пријавите кои ќе бидат доставени на Конкурсот, ќе биде разгледувана од страна на Филмскиот совет;
- Одлуките за прифаќање или одбивање на Пријавените проекти ги донесува Управниот Одбор;
- Рокот за донесување на Одлука по поднесена Пријава е 30 дена од денот на доставувањето на Пријавата.

IV. ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ

Задолжителна документација во зависност од категоријата на филмот која се доставува на македонски јазик и тоа:

I. Подносителите на Пријавите кои се однесуваат на филмови кои се во пост продукција и кои побаруваат средства за завршување на реализацијата на филмот задолжително потребно е да ја достават следнава документација на македонски јазик:

- Синопис (1 страна);
- Копија (последна монтирана верзија) од филмот со кој се аплицира достапна електронски (со достава на линк) или ДВД ЦД;
- Краток опис/нарација за реализацијата на филмот (1 страна);
- Филмографија на филмскиот продуцент (правно и физичко лице);
- Филмографија на режисерот кој го режирал филмот;
- Целосен буџет на филмскиот проект со вклучени и посочени ставки за кои се побарува финансиска поддршка од страна на Агенцијата;
- Финансиски план според со посочено процентуално учество на средствата кои се побаруваат од Агенцијата;

- Изјава дека филмот за кој се доставува Пријавата претходно не е поддржан од страна на Агенцијата за филм. ¹

II. Подносителите на Пријавите кои се однесуваат на филмови за кои се побаруваат средства за меѓународна промоција преку учество на фестивали и манифестации, промоција и дистрибуција во Република Македонија, задолжително потребно е да ја достават и следнава документација на македонски јазик:

- Синопис (1 страна);
- Копија од филмот со кој се аплицира достапна електронски (со достава на линк) или ДВД ЦД;
- Доказ за направена премиера;
- Планот за меѓународна промоција и дистрибуција во Република Македонија;
- Филмографија на филмскиот продуцент (правно и физичко лице);
- Филмографија на режисерот кој го режирал филмот;
- Буџет кој се однесува на меѓународна промоција преку учество на фестивали и манифестации, промоција и дистрибуција во Република Македонија со посочени ставки за кои се побарува финансиска поддршка од страна на Агенцијата;
- Изјава дека филмот за кој се доставува Пријавата претходно не е поддржан од страна на Агенцијата за филм. ²

Друга потребна документација:

- претходно изработени филмови на продуцентот и режисерот достапни електронски (со достава на линк) или ДВД ЦД;
- други документи/материјали потребни за до објаснување на проектот, за кои подносителот цени дека е потребно да ги достави.

V. НА КОНКУРСОТ НЕМА ДА БИДАТ РАЗГЛЕДУВАНИ ФИЛМСКИ ПРОЕКТИ

На Конкурсот нема да бидат разгледувани:

- Пријавите кои се поднесени од продуценти кои не се регистрирани во Централниот регистар на Република Македонија за вршење на дејност производство на филмови како претежна дејност;
- Пријавите кои не се пополнети во целост и / или во чиј прилог не се доставени сите задолжителни документи;
- Пријавите за филмови кои се произведени пред повеќе од една година сметајќи го денот на поднесувањето на Пријавата³.

Агенција за филм на Република Македонија

ПРИЈАВА

за финансирање на домашни филмови за нивна дореализација, за меѓународна промоција преку учество на фестивали и манифестации, промоција и дистрибуција во Република Македонија

| Информации за проектот | | | |
|---|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Наслов на проект (локален и интернационален) | | | |
| Категорија на филмски проект | Игран | Документарен | Анимиран |
| Долгометражен филм | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Кратометражен филм | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Времетраење на филмот (минути) | | | |
| Дали претходно е поднесена пријава за овој проект | <input type="checkbox"/> ДА | | <input type="checkbox"/> НЕ |

¹ Изјавата се доставува на образец утврден од страна на Агенцијата и кој е составен дел од Пријавата.

² Изјавата се доставува на образец утврден од страна на Агенцијата и кој е составен дел од Пријавата.

³ Важи само за Пријавите кои се однесуваат за меѓународна промоција преку учество на фестивали и манифестации, промоција и дистрибуција во Република Македонија

| | | | |
|--|--|---|--|
| на претходни Конкурси објавени од Агенцијата за филм на Република Македонија, односно Филмскиот фонд | (Ако да, наведи година на пријава) | | |
| Филмскиот проект е: | | | |
| <input type="checkbox"/> Национален филм | <input type="checkbox"/> мнозинска ко-продукција | | |
| Оригинално сценарио <input type="checkbox"/> | Адаптација на книжевно дело <input type="checkbox"/> | | |
| Доколку сценариото е адаптација наведете име на автор и назив на делото | | | |
| Сценарист: | | | |
| Режисер: | | | |
| Вкупен буџет на филмскиот проект⁴ | ден. | | |
| Средства кои се побаруваат од Агенцијата за филм на Република Македонија | ден. | | |
| Други информации за филмскиот проект | | | |
| | Име на правно лице | Износ на средства со кои учествува во проектот | Адреса и други информации (емаил, тел., веб страна и сл.) |
| Главен продуцент | | | |
| Копродуцент 1 | | | |
| Копродуцент 2 | | | |
| Копродуцент 3 | | | |
| Копродуцент 4 | | | |

| ДАТУМИ НА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ФИЛМОТ⁵ | | |
|--|---------------------------|------------------------------------|
| | Датум Датум на почеток | времетраење Датум на завршување |
| Подготовки | | |
| Пред продукција | | |
| Продукција (снимање) | | |
| Пост – продукција | | |
| Завршување на филмот | | |
| Дистрибуција | | |
| Премиера на филмот во Република Македонија | | |

| ПОДАТОЦИ НА ПОДНОСИТЕЛОТ НА ПРИЈАВАТА | |
|--|--|
| Име на правно лице | |

⁴ За проектите кои се однесуваат за меѓународна промоција преку учество на фестивали и манифестации, промоција и дистрибуција во Република Македонија се пополнува со износ на буџетот изготвен за оваа намена

⁵ Во овој сегмент, фазите кои не се завршени за проектите кои се во пост продукција фазите кои се со сиво се незавршени и поради тоа во тие полиња се пополнуваат датумите кои се планирани за овие фази на реализација.

| | | | |
|----------------------------|--|--------|--|
| Име и презиме на управител | | | |
| Управител: | | | |
| ЕДБ: | | ЕМБС: | |
| Адреса | | | |
| Телефон | | Факс: | |
| Мобилен | | E-mail | |
| Web страна | | | |
| Депонент на банка | | | |
| Број на жиро-сметка | | | |

Датум на поднесување на
Пријавата:

печат

Потпис на управителот на
Продуцентската куќа :

НАПОМЕНА: Со потпишување на оваа пријава филмскиот продуцент ја потврдува точноста и комплетноста на горенаведените податоци

(штембил на правното лице)

Изјава

_____ (име на продукциска куќа) како подносител на Пријавата на финансирање на домашни филмови за нивна дореализација, за меѓународна промоција преку учество на фестивали и манифестации, промоција и дистрибуција во Република Македонија потврдува дека филмот _____ (наслов на проектот), не е претходно, по било кој основ, поддржан од страна на Агенцијата за филм на Република Македонија.

Име на Правно лице:

Законски застапник:

(Име и презиме)

Датум

(потпис)